

ЉУБЕ ВО МАТ, А МАКЕДОНИЈА ВО ПАТ ПОЗИЦИЈА

"Љуботен" е еден од петте македонски случаи, кои ги истражуваше Хашкиот трибунал за воени злосторства, но и единствен во кој се обвинети Македонци, а не Албанци учесници во воениот конфликт во 2001 година.

Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се товарат за кршење на законите и на обичаите за војување во случајот "Љуботен" во август 2001 година, кога во акција на македонските безбедносни сили загинаа десет албански цивили.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

По неколкумесечните психички и политички притисоци одисејата на поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, притворен во истражниот затвор во Пула во Хрватска, поради случајот "Раштански лозја", најверојатно завршува во Хаг. Но, сега поради покренато обвинение од страна на Трибуналот за случајот "Љуботен". На, тој начин конечно се "отворија картите", кои долго време се навестува, но се криеја во ракавите на домашната и на меѓународната политичка сцена, а директно или индиректно влијаеја на настаните во 2001 година.

Случајот по многу нешта е специфичен, но и контроверзен бидејќи во него има вмешано многу прсти, односно низа субјективни и објективни фактори кои предвреме го осудија Бошкоски, прогласувајќи го за виновен, иако во правосудството важи правилото за презумпција на невиност.

До покренувањето на обвинението за кршење на законите и на обичаите за војување во случајот "Љуботен" следеа низа истражни деј-

ствија, кои ги водеа хашките истражители, а на нивна покана се појавија стотина сведоци. Паралелно со овие истражни дејствија Љубе Бошкоски беше принуден да се брани и од нападите за случајот "Раштански лозја", поради што ја спасуваше својата глава во Хрватска, каде што веруваше дека ќе има посебен третман. Меѓутоа, од лажните ветувања дека е "посебна сверка" која ќе има привилегиран и правичен третман во судењето, остана само сонот, кој во затворот во Шевенинген ќе го отсонува заедно со Милошевиќ, Харадинај, но без генералот Готовина, Ратко Младиќ, Радован Караџиќ и без македонските албански команди, кои најверојатно амнестирани за своите дела во 2001 година, нема да му прават друштво, туку ќе ја слават победата, бидејќи националниот морал или етика одамна се изгубени.

Покрај Љубе Бошкоски во Хаг ќе патува и Јохан Тарчуловски, вработен во Агенција за заштита и поранешен член на обезбедувањето на загинатиот претседател Трајковски. Тарчуловски е уапсен по налог на Министерството за правда откако и за него пристигна исто такво обвинение.

Јохан Тарчуловски е приведен по барање на Министерството за правда, односно по обвинителен акт доставен од Хашкото обвинителство. Веднаш потоа тој е префрлен во Скопскиот истражен затвор на натамошна постапка, изјави портпаролот на МВР, Горан Павловски.

Обвинението пристигнало во Министерството за правда во текот на минатиот викенд. Од ова Министерство велат дека тие ќе го известат Хашкиот трибунал за апсењето на Тарчуловски, кој во средата со специјален лет од Скопје е префрлен во Хаг.

Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се товарат за кршење на законите и на обичаите за војување во случајот "Љуботен" во август 2001 година, кога во акција на македонските безбедносни сили загинаа десет албански цивили.

Во Македонија е дојдено само обвинението за Тарчуловски, а адвокатите на Бошкоски сè уште немаат официјална информација за обвинение против поранешниот министер, кој веќе половина година се наоѓа во притвор во Пула.

"Јас официјална информација немам добиено, а разговарав и со сопругата на Бошкоски. Овие информации ги добив исто како и вие, преку средствата за јавно информирање. Љубе Бошкоски официјално нема ништо добиено во затворот во Пула", изјави Ненад Јанакиевски, адвокат на Љубе Бошкоски.

"Таа информација ја добив од Македонија, односно дека Хаг покренал обвинение против него и за Јохан Тарчуловски, но од Министерството за правда на Хрватска не ми го потврдија тоа. Тоа може да значи дека обвинението е испратено во Маке-



донија, а Македонија ќе го префрли во Хрватска, зашто тој е хрватски државјанин и во Хаг може да оди само според хрватските закони, а не според некои други", истакна хрватскиот адвокат Звонимир Ходак, бранител на Љубе Бошкоски.

Судбината на поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, во Владата на Љубчо Георгиевски, одамна оди по надолна линија. Прво, додека се одмотуваше клопчето за случајот "Љуботен", во Република Македонија Бошкоски постојано го обвинуваа и го гонеа за случајот "Раштански лозја". Дури потоа дојде сегашната завршница која беше очекувана, бидејќи владејачката гарнитура ниту во еден даден момент не му даде јасен сигнал дека ќе му помогне во застапувањето, односно во бранењето од обвинението во Хаг.

"Љуботен" е еден од петте македонски случаи, кои ги истражуваше Хашкиот трибунал за воени злосторства, но и единствен во кој се обвинети Македонци, а не Албанци учесници во воениот конфликт во 2001 година.